

Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 116/19 и 93/21) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 јуни 2021 година, донесе

## **РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕН-ЏИ увоз-извоз Јовески Митко ДООЕЛ с. Злести-Белчишта, со седиште во с. Злести-Белчишта, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогаз „ЕЛЕКТОЦЕНТРАЛА НА БИОГАС“ со планирана моќност од 100 kW и со локација на КП 1556/1 и КП 1556/2, КО Оздолени, општина Дебрца.
2. Податоци за носителот на решението:
  - назив и седиште: Друштвото за производство, трговија и услуги ЕН-ЏИ увоз-извоз Јовески Митко ДООЕЛ с. Злести-Белчишта, со седиште во с. Злести-Белчишта;
  - единствен регистарски број на електроцентралата: PP-BG-260;
  - назив на електроцентралата: термоелектроцентралата на биогаз „ЕЛЕКТОЦЕНТРАЛА НА БИОГАС“;
  - податоци за локација на електроцентралата: КП 1556/1 и КП 1556/2, КО Оздолени, општина Дебрца;
  - планирана моќност на електроцентралата: 100 kW;
  - планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 850.000,00 kWh;
  - рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 23.04.2024 година;
  - датум на престанок на важење на ова решение: 23.04.2024 година.
3. Ова решение се доставува до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-66/21  
3 јуни 2021 година  
Скопје

**Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија**

**Марко Бислимоски**